

РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА
ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛЕКТРО ШАРРИ ДООЕЛ с.Требош, Желино, со седиште на ул. „101“ бб Требош, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија од биогаз добиен од биомаса „ ГАСНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА ЕЛЕКТРО ШАРРИ“ со инсталирана моќност од 999 kW и со локација на КП.бр. 548/4 и КП.бр.548/5 на КО -Требош, Општина Желино.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛЕКТРО ШАРРИ ДООЕЛ с.Требош, Желино, со седиште на ул. „101“ бб Требош, Желино;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-РВ-130;

- назив на електроцентралата: „ ГАСНА ЕЛЕКТРО-ЦЕНТРАЛА ЕЛЕКТРО ШАРРИ “

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр. 548/4 и КП.бр. 548/5 на КО -Требош, Општина Желино.

- инсталирана моќност на електроцентралата: 999 kW;

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 8.191.800 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 20.2.2030 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-172/13
20 февруари 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

738.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 145/12, 170/13 и 139/14), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец јануари 2015 година, во однос на месец декември 2014 година, е пониска за 0,8%.

2. Исплатата на платите за месец јануари 2015, во однос на месец декември 2014 година, работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,
Диме Спасов, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.sivesnik.com.mk


Издавач: **ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**, ц.о. Ы Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД Ы Скопје.
Печат: **ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.**

contact@sivesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2015027